



# ОПШТИНА ИЛИНДЕН

## РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Илинден, на ден 13.06.2014 година, донесе

### Одлука за спроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, општина Илинден кој го донесува Совет на општина Илинден потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

2. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, општина Илинден се определуваат следните: општина Илинден, Министерство за животна средина и просторно планирање.

3. За планскиот документ Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, општина Илинден, за чија изработка е одговорен Иванов Инжинеринг од Битола, а го донесува Советот на општина Илинден, донесувањето на планскиот документ Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, општина Илинден ќе има влијание врз животната средина.

4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: влијание врз подземните и површинските води, влијание врз почвата, влијание по однос на генерирање на комунален и градежен отпад, влијание врз амбиентниот воздух и влијание од несреќи и хаварии.

5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Илинден на следната веб адреса/и: [www.ilinden.gov.mk](http://www.ilinden.gov.mk)

Општина Илинден  
Градоначалник  
Жика Стојановски

| <b>Податоци за органот кој го изработува планскиот документ</b> |  |
|---|--|
| Назив на планскиот документ                                     | Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, општина Илинден |
| Орган надлежен за изработка на планскиот документ               | Иванов Инжинеринг Битола   |
| Орган надлежен за донесување на планскиот документ              | Совет на Општина Илинден   |

| <b>Податоци за изработувачот на планскиот документ</b>        |  |
|---|--|
| Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ | Натали Ташевска Гулевска бр. овл. 0.0094 |
| Назив на работното место                                      | Планер                                   |
| Контакт податоци за лицето                                    | 047/203-020                              |

| <b>Основни податоци за планскиот документ</b>  |         |          |            |
|--|---------|----------|------------|
| <b>Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба)</b>   |         |          |            |
| <p>Измена и дополнување на УПВНМ Кадино - Локалитет 19, Општина Илинден ќе се изработи согласно методологијата пропишана во важечката законска и подзаконска регулатива:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и 42/14);</li> <li>- Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови (Сл.Весник на РМ бр.78/06 и 37/14); и</li> <li>- Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.63/12; 126/13; 19/13; 95/13; 167/13 и 37/14).</li> </ul> |         |          |            |
| <b>Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?</b>  |         |          |            |
| Да <input type="checkbox"/><br>Не X - се вршат измени на постојниот  |         |          |            |
| <b>Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување?</b>  |         |          |            |
| <p>УПВНМ Кадино, локалитет 19, општина Илинден. Се иницираат градежни активности за реализација на градбите во рамките на градежните парцели. Од таквите активности има корист и Општината (со прибирање средства за комунално уредување). Ова се подразбира доколку се базира на принципите на одржлив развој и со максимално почитување и вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина.</p>   |         |          |            |
| <b>Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.</b>   |         |          |            |
| ДА – просторно и урбанистичко планирање.   |         |          |            |
| <b>Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)</b>  |         |          |            |
| Да <input checked="" type="checkbox"/><br>Не   | Член: 3 | Точка: 5 | Алинеја: 1 |
| <b>Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.</b>  |         |          |            |
| Не.  |         |          |            |
| <b>Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.</b>  |         |          |            |
| Не.  |         |          |            |
| <b>Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише</b>  |         |          |            |

**клучната одлука која ќе се донесе.**

Изработката на Измена и дополнување на УПВНМ Кадино, локалитет 19, Општина Илинден е произлезена од следните барања:

- промена на намената на дел од парцелираното градежно земјиште согласно претходно донесената урбанистичка планска документација и дефинирање на хомогена зона за лесна и незагадувачка индустрија (Г2) во рамки на целиот плански опфат;
- преиспитување и усогласување на регулаторните линии кои ја детерминираат парцелацијата на градежното земјиште согласно новонастанатите услови и барања на идните корисници на просоторот; и
- преиспитување на сообраќајната мрежа и нејзино оптимизирање.

Крајната цел е со изработката на УПВНМ Кадино - Локалитет 19, Општина Илинден да се дефинираат:

- плански услови за организација, уредување, изградба, развој и користење на земјиштето градбите застапени со планираните основни намени;
- пристапи до единиците на градежно земјиште формирани во рамките на планскиот опфат;
- оптимални мрежи и објекти од комуналната инфраструктура и супраструктура;
- услови за:
  - заштита и унапредување на животната средина, природното наследство и културното наследство;
  - заштита и спасување, заштита од пожари, воени разурнувања и природни катастрофи;
  - движење на лица со посебни потреби;
  - урбано зеленило и озеленетост;
  - други услови кои произлегуваат од специфичноста и карактеристиките на просторот на единиците на градежно земјиште.

**Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)**

Планирање на просторот.

**Периодот за донесување на планскиот документ.**

2014 година.

**Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?**

/

**Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)**

Предмет на изработка е измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, простор кој се наоѓа во северниот дел на атарот на село Кадино, јужно од атарот на село Марино, односно во западниот дел од Општина Илинден.

Предметниот плански опфат е со следните граници:

- Север - осовина на регулација на канал за одведување на вода;
- Исток - осовина на улица „532“;
- Југ - осовина на улица „1“; и
- Запад - осовина на улица „4“.

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува 10,51 ха.

|   |   |
|---|---|
| Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.   |   |
| Да <input checked="" type="checkbox"/><br>Не  |   |
| Дали е приложена копија од целите?  |   |
| Да <input type="checkbox"/><br>Не <input checked="" type="checkbox"/>   |   |
| <p align="center"><b>Резиме на влијанијата врз животната средина</b></p> <p>(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)</p> |   |
| <p><b>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.</b></p> <p>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ можат да настанат од:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Несоодветното управување со генерираниот отпад;</li> <li>• Влијание врз пределот.</li> </ul>   |   |
| <b>Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;</b>   | При реализација на планскиот опфат предвиден со планската документација се очекува движење на возила и механизација, но тоа е краткотрајно и нема битно да влијае врз животната средина во целост. Со реализација на планскиот документ ќе се постигне рационално искористување и уредување на просторот. |
| <b>Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето</b>   | Не се очекуваат кумулативни влијанија врз животот и здравјето на луѓето.  |
| <b>Прекугранична природа на влијанијата;</b>  | Нема.   |
| <b>Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);</b>  | Опасност од ризици врз здравјето на луѓето или животната средина може да се јават како резултат на несреќи и хаварији.  |
| <b>Опсег и</b>  | Во состав на Општината влегуваат 12 населени места и  |

|   |   |
|---|---|
| <b>просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).</b>   | тоа: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци. Според пописот на населението од 2002 година, вкупниот број жители изнесува 15.894, кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно по 3,7 членови во домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители/км. |
| <b>Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:</b>   |   |
| Позитивно влијание врз социо-економските развој на општината, отварање на нови работни места, зголемување на стапката на економски раст, стимулирање на развојот на останатите дејности, проектирањето, комуналните дејности, градежништвото, трговијата, начинот на живеење и сл., зголемување на приходите на локалната самоуправа, подобрување на комуналната инфраструктура и уреденост на просторот. |   |
| <b>Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ:</b>  |   |
| Областа со реализација на планираните објекти ќе добие зголемена вредност.  |   |
| <b>Посебни природни карактеристики или културно наследство</b>  | На локацијата не постојат градби или споменички целини од културно-историско значење ниту културни предели значајни од заштитно- конзерваторски аспект.   |
| <b>Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности</b>   | Нема гранични вредности.  |
| <b>Интензивна употреба на земјиштето</b>  | Целиот простор претставува неизградено земјиште.  |
| <b>Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признат статус на национални или меѓународни заштитени подрачја.</b>   | Подрачјето на планскиот опфат претставува релативно рамен терен без некои поголеми особености на категорија на предел со природни, пејсажни карактеристики.   |

**Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:**

Со донесувањето на овој план ќе следат поголеми странски и домашни инвестиции од различни сфери од економијата. Планскиот документ поставува рамка во која се предвидени објекти од времено сместување и комунална супраструктура. Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оценка на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оценка на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.

**Објаснете ја околината во близина на проектот односно активната која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти):**

Во близина на планскиот опфат нема резиденцијални објекти.

**Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:**

**(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)**

Имплементацијата на планските содржини предвидени со планот со контролирани емисии во медиумите од животната средина ќе допринесе за стопански развој во општина Илинден, од аспект на приходи од комунални такси и даноци, зголемено вработување и намалување на невработеноста и сл. Но, од аспект на животната средина во оперативната фаза може да се генерираат емисии кои може да предизвикаат влијанија врз медиумите од животната средина, односно:

Воздух: зголемена фреквенција на возила, работни активности на објектите;

Бучава: зголемено ниво на бучава од превозните средства, а исто така и од работните активности кои ќе се изведуваат во други планирани објекти;

Вода: на предметната локација ќе се генерираат санитарни и атмосферски отпадни води;

Почва: несоодветното управување со емисиите во воздух, отпад и отпадни

води генерирани во рамките на планскиот опфат може да го нарушат квалитетот на почвата;

Природно и културно наследство: во близина на предметната локација нема заштитени добра од културно и историско значење;

Пејсаж: планскиот опфат не располага со карактеристичен природен пејсаж;

Транспорт: зголемена фреквенција на возила;

Отпад: генерирање на отпад.

Од аспект на одржливост, донесувањето на планот позитивно ќе влијае врз:

- Привлекување на нова работна сила и вработување, намалување на сиромаштијата;
- Допринос во локалната и национална економија.

**Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност. (Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали.)**

Неправилно управување со отпадот, начинот на греењето на објектите, неправилно постапување со отпадните води од објектите може да доведат до загадување на животната средина и здравјето на човекот. Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен развој при истовремена заштита на животната средина.

**Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.**

Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19, општина Илинден е поврзан со следниве документи:

- ЛЕАП Илинден 2006-2012;
- Стратегија за управување со води во РМ 2008-2020;
- Национален план за управување со отпад;
- Национална стратегија за економски развој на РМ 1998;
- Национална стратегија за одржлив развој;
- Втор национален еколошки акционен план на РМ;
- Стратегија за демографски развој на РМ;
- Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина;
- Стратегија за мониторинг на животната средина.

**Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оцена е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната**



**средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.**  
Нема спроведено претходна оценка.

**Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).**

Со овој Извештај за Стратегиска оцена на животна средина ќе се дадат генерални мерки и насоки кои ќе влијаат врз подобрувањето на животната средина и здравјето на човекот. Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ИЗЈАВА</b>  | <b>Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни.</b> |  |
| <b>Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот</b> | <b>Градоначалник<br/>Жика Стојановски</b>  |  |
| <b>Бр.<br/>Датум 13.06.2014 год.<br/>Место Општина Илинден</b>                                     | <b>М.П.</b>  |  |